

20130240751

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

75 1 2

**У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА**

2013  
12 .07-846/1  
2013

**Горге Иванов, . .**

**Трајко Вељаноски, . .**

**ЗА К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО  
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА**

1  
(„  
71/2006, 117/2008, 148/2009 17/11), 7 7  
8, 9, 10 11, :  
„-  
-  
-  
-  
“  
8 12

8 5 : 2  
”- , ,“  
7 8, :  
”- ,“  
”  
9 8 4 3 5 6, :,,  
- ,  
- ,“  
32 1 24 4 25 26, :  
”- :“  
- :“  
36 1 1 2 „ 5 “ „ “  
1 2 :“  
:,, :“  
36- 1 1 2 „ 6 “ „ “  
1 2 :“  
:,, :“  
7  
“.